



This programme is funded
by the European Union



НИЕ МОЖЕМЕ • AMEN SHAJ • WE CAN!

БАРАЊЕ ЗА ПРИЈАВА НА ЕКСПЕРТ/КА за јакнење на капацитети за родово базирано и семејно насиљство

Почитувани,

Здружение Национален ромски центар (НРЦ), Куманово објавува Барање за прибирање на понуди повикувајќи ги сите квалификувани физички и правни лица да поднесат понуди со следниве содржински спецификации:

1. Општи услови

1.1 Набавувач на услуги ЗГ. Национален ромски центар со седиште на ул. Доне Божинов бр.11/5, Куманово.

1.2 Предмет на барањето: **Прибирање на пријави за експерт/ка**

1.3 Национален ромски центар го имплементира проектот „Кампања за превенција на насиљство врз жени и семејно насиљство во ромските заедници“ во рамките на Регионалната програма на Европската Унија и UN Women „Спречување на насилиството врз жените во Западен Балкан и Турција: Имплементирање на норми промена на ставови“ и за потребите на проектот НРЦ го објавува ова барање преку својата интернет страница www.nationalromacentrum.org.

Главна цел на проектот е жените, девојчињата, мажите и момчињата на заедничко и индивидуално ниво да имаат подобро разбирање и прифаќање на родовата еднаквост во 4 региони во земјата.

Проектот се имплементира во 5 општини Куманово, Кочани, Штип, Прилеп и Кичево.

1.4 Понудувачот може да биде секое физичко или правно лице кое ги исполнува условите од ова Барање за доставување на понуди, во смисла на образование и претходно искуство.

1.5 Понудувачот со поднесување на понуда се обврзува дека важењето на понудата под пропишаните услови ќе биде до завршување на ангажманот предвиден со Договор кој по избор ќе се склучи со НРЦ.

2. Потребно искуство:

- Екпертот/ката да поседува диплома за завршено високо образование;
- Минимум 3 годишно документирано работно искуство во планирање и спроведување на активности поврзани за подготвка и испорака на обуки, работилници за јакнење на капацитети за РБН и семејно насиљство, лидерство, застапување, или подготвка на документи и обуки, работилници за зајкнување на маргинализирани категории на лица;
- Да има познавање за специфичната положба на Ромите во општеството и специфичните предизвици на жената Ромка;

НАЦИОНАЛЕН РОМСКИ ЦЕНТАР

📍 Доне Божинов 11/5, Куманово 📩 info@nationalromacentrum.org ☎ 031/427-558



This programme is funded
by the European Union



- Експертот/ката треба да поседува способност за водење на дебати и дискусија помеѓу учесниците кои ќе се однесуваат на проблеми од важност особено на жените Ромки, родово базирано насилиство, семејно насилиство и штетни практики врз жените;
- Минимум 3 годишно работно искуство со граѓански организации и/или ромски граѓански организации, Роми/Ромки; и/или на прашања поврзани со Роми/Ромки
- Дигитална писменост (Zoom, Microsoft Teams, BlueJeans, и други).
- Познавање на Microsoft Office и обезбеден пристап до интернет

1. Опис на обврски

- Да одржи една дводневна обука за најмалку 15 Роми лидери/ки (со посебен фокус на мажи и момчиња) од заедницата вклучени во проектот;
- Времетраење: 3 работни дена (еден ден за подготовка и два за одржување на обуката) во период декември 2021 - јануари 2022 година;
- Обука има за цел да ги обучи учесниците со соодветни вештини за препознавање на родово базирано и семејно насилиство за да делуваат како активни чинители во нивните заедници;
- Подготовка на предлог агенда и материјали за обуката;
- Изработка и достава на извештај за спроведени активности и пополнет образец time sheet во рок од 5 дена по завршување на секоја од обуките;
- Комуникација и соработка со сите лица вклучени во проектот

Опис на позиција: експерт/ка за зајакнување на капацитети за родово базирано и семејно насилиство

Број на позиции:

- позиција ако се пријавуваат физички лица со заедничка понуда
- Едно правно лице (здружение на граѓани или трговско друштво)

1. Понуда

Понудувачот треба да достави:

- Диплома од завршен факултет (копија)
- Работна биографија
- Писмо за интерес со краток опис кој ќе докаже дека поседува соодветно знаење и искуство за спроведување на активностите предмет на повикот со документирано работно искуство;
- Предлог агенда/програма за обуката
- Примерок од претходна работа за спроведени слични работни задачи во последните 5 години
- Тековна состојба во оригинал не постара од 6 месеци доколку е правно лице;
- Понудена бруто цена за ден за извршување на обврските

НАЦИОНАЛЕН РОМСКИ ЦЕНТАР

📍 Доне Божинов 11/5, Куманово 📩 info@nationalromacentrum.org ☎ 031/427-558



This programme is funded
by the European Union



1. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

Релевантна биографија - 40 поени

- Предлог агенда/програма за обуката – 40
- Релевантна биографија - 40 поени
- Предлог понудена цена – 20 поени

Здружение „Национален ромски центар“ со избраниот субјект ќе склучи договор за соработка. Исплата ќе биде на две рати и тоа: прва рата во износ од 50% од вкупниот бруто износ на понудената и прифатена цена по завршување на првата обука и доставен и одобрен time sheet од страна на проектниот тим и втора рата 50% по завршување на ангажманот и одобрување на доставен на извештај и time sheet од страна на проектниот тим.

Ве молиме вашите понуди да ги испратите по електронска пошта (e-mail) на следната адреса info@nationalromacentrum.org и ramadanovska@nationalromacentrum.org најдоцна до четврток 09.12.2021 до 16 часот.

Куманово 02.12.2021